



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватско-српски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издавња и огласи 602-3-291

Среда, 3 август 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,9 (90) дин. — Претплата за 1966 година изнесува 30 (3.800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 220 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-723 и Продавна служба 51-671

403.

Врз основа на членот 95 од Законикот за кривичната постапка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/60 и 46/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65) и членот 17 точка 5 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), сојузниот секретар за правосудство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ВО КРИВИЧНАТА И ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Според одредбите на овој правилник се определуваат височината и начинот за исплата на надоместокот на трошоците кој им припаѓа на сведоците, вештаците, толкувачите и други лица под условите пропишани во Законикот за кривичната постапка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/60 и 46/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65) и во Законот за процесната постапка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/57 и 52/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65).

Член 2

Надоместокот на трошоците според овој правилник опфаќа:

- 1) трошоци за сведоците, вештаците и толкувачите;
- 2) награда на вештаците и толкувачите за извршено вештачење или толкување;
- 3) трошоци и награда на бранителите и полномошниците;
- 4) трошоци за лекување и превоз на обвинетиот, како и издатоци за неговото доведување;
- 5) трошоци на приватниот тужител и оштетениот во кривичната постапка;
- 6) трошоци на странките во процесната постапка.

Член 3

Надоместокот на трошоците се определува на барање на лице што има право на надоместок.

Органот што ја води постапката е должен на лицето што има право на надоместок на трошоците да му обрне внимание на тоа право, како и на губењето на тоа право ако не стави барање во определениот рок.

Ова предупредување, како и изјавата на тоа лице во врска со неговото барање за надоместок на трошоците, ќе се забележи во записникот.

II. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА СВЕДОЦИТЕ, ВЕШТАЦИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ

1. Патни трошоци

Член 4

Патните трошоци опфаќаат надоместок за превоз со редовни сообраќајни средства односно надоместок во вид на километража (член 8).

Трошоците од ставот 1 на овој член опфаќаат издатоци за заминување од местото на престојот

до местото каде што треба да се изврши сослушување, вештачење или толкување, и за враќање во местото на престојот.

Редовните сообраќајни средства, во смисла на овој правилник, се железница, брод и автобус.

Член 5

Надоместок за превоз припаѓа за патување извршено по најкраток пат и со најевтино сообраќајно средство. Поскапо сообраќајно средство може да се употреби ако трошоците за превоз со поевтино сообраќајно средство, заедно со другите трошоци што би настанале поради употреба на поевтино сообраќајно средство, би биле поголеми од трошоците за превоз со поскапо сообраќајно средство.

Член 6

Надоместокот за превоз се признава во височина на фактичните издатоци за патување со патнички воз или брод во II класа, или со автобус. За патување со брз воз припаѓа надоместок само ако е патувањето извршено на растојание подолго од 100 километри во еден правец.

На воени инвалиди од војните од I до IV група заклучно, како и на инвалиди на трудот од I категорија, им се признава надоместок за превоз со патнички или брз воз односно брод во I класа.

Височината на надоместокот за превоз се утврдува врз основа на возниот билет или на друг погоден начин.

Член 7

Надоместок за превоз не му припаѓа на сведок, вештак или толкувач, кој има право на постојано бесплатно возење или кој користел кредитирано возење.

На сведок, вештак или толкувач што користел повластица за возење, му припаѓа надоместок за превоз во височина на фактичните издатоци.

Член 8

Надоместокот на патните трошоци во вид на километража припаѓа само за растојание каде што не сообраќа редовно сообраќајно средство.

Овој надоместок припаѓа и кога редовното сообраќајно средство не сообраќа во pogodно време или ако од други причини било неопходно да не се употреби тоа средство.

Надоместок во вид на километража припаѓа само ако е оддалеченоста од местото на престојот до местото каде што треба да се изврши сослушување, вештачење или толкување односно од местото на престојот до железничката или автобуската станица или пристаништето — поголема од 4 километри во еден правец.

Износот на надоместокот се пресметува според бројот на минатите километри и изнесува 0,60 динари за минат или започнат километар.

Растојанието за кое припаѓа надоместок во вид на километража се утврдува врз основа на службените податоци со кои располага надлежниот орган на собранието на општината или друг орган.

2. Трошоци за исхрана и ноќевалиште

Член 9

Трошоците за исхрана и ноќевалиште опфаќаат надоместок за нужни издатоци за исхрана и ноќе-

валиште за време на престојот на сведокот, вештакот или толкувачот надвор од неговото место на престојот.

Овој надоместок му припаѓа на сведокот, вештакот или толкувачот ако поради одзовање на поканата морал да помине надвор од своето место на престојот повеќе од осум часови, сметајќи го и времето потребно за доаѓање во местото каде што треба да се изврши сведочење, вештачење или толкување и за враќање во местото на престојот.

Член 10

Височината на надоместокот за исхрана и ноќевалиште ја определува судот односно органот што ја води постапката, според месните цени за исхрана и ноќевалиште.

Член 11

Височината на надоместокот за исхрана и ноќевалиште на сведоци, вештачи и толкувачи што се војници (морнари) на Југословенската народна армија се определува според прописите за патните трошоци на воените лица.

На војник (морнар) на кој во местото каде што е повикан како сведок, вештак или толкувач му е обезбедено бесплатно ноќевалиште во воена единица, му припаѓа само надоместок за исхрана.

Надоместокот според ст. 1 и 2 на овој член му се исплатува по службена должност на Државниот секретаријат за народна одбрана.

3. Надоместок за изгубена заработка

Член 12

Надоместок за изгубена заработка поради одзовање на покана во својство на сведок, вештак или толкувач им припаѓа на лица во работен однос, како и на земјоделци, занаетчи и лица што вршат самостојна професионална или стопанска дејност.

Член 13

На лицата во работен однос им се определува според посебни прописи надоместок на личниот доход за време на отсуствување од работа поради одзовање на покана во својство на сведок, вештак или толкувач.

Надоместокот според ставот 1 на овој член им припаѓа на лица во работен однос и кога не отсуствувале од работа, ако работат во ноќна смена, а должноста на сведок, вештак или толкувач ја извршиле во време кога треба да се одмараат и подготвуваат за редовна работа во ноќна смена.

Член 14

Надоместокот за изгубена заработка на земјоделци, занаетчи и други лица што вршат самостојна професионална или стопанска дејност им го определува судот односно друг орган што ја води постапката, според изгубеното време и занимањето на лицето на кое му припаѓа овој надоместок, со тоа што износот на овој надоместок не може да биде помал од 10 динари дневно.

4. Заеднички одредби

Член 15

На сведок, вештак или толкувач кој истиот ден или во повеќе денови еднопосредно вршел должности во повеќе различни предмети, му припаѓа надоместок во еднокретен износ на патните трошоци, трошоците за исхрана и ноќевалиште и за изгубена заработка. Овој износ на надоместокот ќе се подели на сите предмети во кои сведокот, вештакот или толкувачот учествувал, и тоа сразмерно со времето поминато заради сведочење, вештачење или толкување во секој одделен предмет.

Член 16

Ако на сведокот поради болест, телесни мани или години на возраста му е потребен придружник, нему му припаѓа надоместок на трошоците и за придружникот, според одредбите од чл. 4 до 14 на овој правилник.

III. НАГРАДА ЗА РАБОТА НА ВЕШТАЦИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ

Член 17

На вештакот му припаѓа награда за давање наоди и мислење.

Височината на наградата се одмерува по слободна оценка, земајќи го предвид вложениот труд и сложеноста на предметот.

Ако за работа на стручни лица од одделени категории постојат посебни прописи за височината на наградата, наградата за вештачење се определува според тие прописи.

Во случаите од членот 15 на овој правилник на вештаците и толкувачите им припаѓа награда за секое извршено вештачење или толкување, а на вештаците — и надоместок на трошоците, ако ги имале, по повод одделни вештачења.

Член 18

Кога вештачењето ѝ е доверено на работна или друга организација, наградата за вештачење ѝ припаѓа на таа организација.

Работната или друга организација на која ѝ е доверено вештачење има право и на надоместок за трошоците на вештачењето.

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се применуваат и кога вештачењето е доверено на државен орган кој тоа вештачење не го врши во рамките на својата редовна дејност.

Член 19

За усно преведување на толкувачот му припаѓа награда според времето потрошено за преведување, која не може да биде помала од 5 динари за еден час.

Во време потрошено за преведување се смета целокупното време поминато од доаѓањето на толкувачот во определеното време на местото каде што има да се врши преведување па додека не престане потребата од негово присуство.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се применуваат и кога сослушување на глувонеми или само глуви или неми се врши преку толкувач.

Наградата за преведување на исправи или други писмена пред судот или друг орган што ја води постапката се одмерува според прописите за награди на толкувачите за преведување на исправи или други писмена по барање на поединци или правни лица.

Член 20

Вештаците имаат право на надоместок на трошоците за вештачење, а кој опфаќа издатоци за потрошен материјал и други фактични издатоци што ги имале во врска со вештачењето.

Ако вештакот користел уреди или материјал од државен орган или работна или друга организација, правото на надоместок на фактичните издатоци му припаѓа на тој орган односно организација.

Член 21

Надоместок на трошоците од чл. 4 до 14 на овој правилник му припаѓа и на лице кое според одобрение од органот што ја води постапката му помагало на вештакот при вештачење (обдукција, премерување на земјиште и сл.).

Наградата на лицето што му помагало на вештакот при вештачење, се определува по слободна оценка.

Ако е за преземање увид, вештачење или некое друго дејствие во постапката потребно да се извршат посебни работи (ексхумација на леш, пренесување предмети и сл.), на лицата што ќе извршат такви работи им се исплатува надоместок по погодба. За исплата на овој надоместок не важат роковите од членот 35 на овој правилник.

IV. ТРОШОЦИ И НАГРАДА НА БРАНИТЕЛИТЕ И ПОЛНОМОШНИЦИТЕ

Член 22

Надоместокот на трошоците и наградата на бранителите и полномошниците, ако тие се адвокати, се одмерува според прописите за наградите на ад-

вокатите. Според овие прописи се одмерува и наградата кога странката ја застапува јавното правобранителство или друг орган односно организација што има право на награда за застапување според адвокатската тарифа.

Кога на бранител или полномошник кој не е адвокат му припаѓа надоместок за нужни издатоци според одредбите на Законикот за кривичната постапка, овој надоместок опфаќа патни трошоци и трошоци за исхрана и ноќевалиште и се одмерува според одредбите од чл. 4 до 11 на овој правилник. Надоместокот за изгубена заработка му се одмерува на бранителот според одредбите од чл. 12 до 14 на овој правилник.

Според одредбата на ставот 2 од овој член му се одмерува и надоместокот за фактични издатоци на поставен полномошник кој не е адвокат (член 163 од Законот за процесната постапка). Наградата на поставениот полномошник му ја одмерува судот по слободна оценка.

V. ТРОШОЦИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ И ПРЕВОЗ НА ОБВИНЕТИОТ

Член 23

Трошоците за лекување на обвинетиот опфаќаат:

- 1) трошоци за лекување во стационарна здравствена установа на социјално неосигурен обвинет додека се наоѓа во притвор или истражен затвор;
- 2) трошоци за сместување и исхрана на обвинет упатен на посматрање во здравствена установа за душевно болни лица;
- 3) трошоци за пораѓање на социјално неосигурена обвинета што е во притвор или истражен затвор;
- 4) трошоци за превоз на обвинет до здравствена установа и назад.

Надоместокот на трошоците од точ. 1 до 3 на ставот 1 од овој член се утврдува врз основа на сметката од здравствената установа, а надоместокот на трошоците од точката 4 на ставот 1 од овој член — на начинот пропишан во членот 24 на овој правилник.

Член 24

Надоместокот за превоз на обвинетиот се признава во височина на фактичните издатоци за патување со патнички воз или брод во II класа или со автобус од местото на престојот до местото каде што треба да се сослуша и назад.

На обвинетиот му се признава надоместокот на патните трошоци во вид на километража, под условите од членот 8 на овој правилник.

На обвинетиот не му припаѓа надоместок на патните трошоци ако за патување користел кредитирано возење или ако има право на постојано бесплатно возење.

VI. ТРОШОЦИ НА ПРИВАТНИОТ ТУЖИТЕЛ И ОШТЕТЕНИОТ ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Член 25

Кога на приватниот тужител, оштетениот, оштетениот како тужител односно на нивните законски застапници им припаѓа надоместок за нужни издатоци според одредбите од Законикот за кривичната постапка, овој надоместок опфаќа патни трошоци и трошоци за исхрана и ноќевалиште и се одмерува според одредбите од чл. 4 до 11 на овој правилник.

Приватниот тужител или оштетениот кој е повижан како сведок, има право на надоместок на трошоците што им се признаваат на сведоците.

VII. ТРОШОЦИ НА СТРАНКИТЕ ВО ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА

Член 26

Кога странката, замешувачот односно законскиот застапник има право на надоместок на патните трошоци, трошоците за исхрана и ноќевалиште или на надоместок за изгубена заработка, тој надоместок

се одмерува според одредбите од чл. 4 до 14 на овој правилник.

VIII. ПАТНИ ТРОШОЦИ НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА

Член 27

Надоместокот на трошоците за превоз и дневници на судиите и други лица за службени патувања, се определуваат според прописите за патните трошоци за службени патувања.

Според овие прописи му се определуваат и надоместоците за превоз и дневница на јавниот обвинител кога како странка учествува во процесната постапка.

IX. ИСПЛАТА НА ТРОШОЦИТЕ

Член 28

Во постапката поради кривични дела за кои се гони по службена должност трошоците за сведоците, вештаците и толкувачите, за увид, патните трошоци на службените лица, издатоците за доведување на обвинетиот, како и трошоците за лекување и превоз на обвинетиот, ги исплатува однапред органот што ја води кривичната постапка.

Ако е сведокот, вештакот или толкувачот лице во работен однос, износот на надоместокот на личниот доход (член 13) го исплатува однапред органот што ја води кривичната постапка, по барањето за рефундација што го поднесол органот, организацијата или приватниот работодавец кај кого е запослено тоа лице.

Член 29

Кога е сведочењето, вештачењето, толкувањето или увидот вршен пред замолен орган, за барањето за надоместок на трошоците односно за определување на наградата одлучува тој орган.

Ако органот што ја води кривичната постапка не му го доставил однапред на замолените орган потребниот износ за покривање на трошоците, надоместокот односно наградата ја исплатува замолените орган од своите средства, а органот што ја води постапката е должен по барање на органот што ја извршил исплатата да го надомести исплатениот износ.

Ако пред замолените орган сведочење, вештачење или толкување вршеле лица во работен однос (член 13), овој орган е должен во потврдата што му се издава на такво лице (член 35 став 2) да го назначи органот што ја води кривичната постапка со предупредување дека барањето за рефундација на исплатениот надоместок на личниот доход треба да му се упати на тој орган.

Член 30

Во постапката поради кривични дела за кои се гони по приватна тужба, трошоците ги исплатува однапред, и тоа:

1) трошоците за толкување дадено на обвинетиот, за доведување на обвинетиот, како и трошоците за превоз на обвинетиот ако тој ги бара — приватниот тужител;

2) трошоците за сведоците, вештаците, толкувачите и увид, како и за патните трошоци на службените лица — лицето што предложило изведување на тие докази.

Кога во постапката поради кривични дела за кои се гони по приватна тужба, по службена должност ќе се нареди преземање на дејствие што повлекува трошоци, ќе ѝ се наложи на странката во чиј интерес се презема дејствието, да го положи износот потребен за подмирување на трошоците, а ако дејствието се презема во интерес на обете странки, ќе се определи секоја странка да положи една половина од тој износ.

Ако едната односно обете странки не го положат определениот износ според ставот 2 на овој член, трошоците за преземеното дејствие ќе се исплатат од средствата на органот што ја води кривичната постапка, а ќе се наплатат подоцна од лицата што се должни да ги надоместат според одредбите од Законикот за кривичната постапка.

Член 31

Во процесната постапка нема да се повикуваат заради сведочење, вештачење или толкување лицата од членот 13 на овој правилник пред да положи странката соодветен аванс на име трошоци.

Член 32

Во процесната постапка се исплатуваат однапред од претсметковните средства само трошоците предвидени во членот 142 став 4 и во членот 164 од Законот за процесната постапка.

Член 33

Сите трошоци однапред исплатени од претсметковните средства се внесуваат во посебен попис на трошоците кој им се прилага на списите.

Член 34

Сведоците, вештаците и толкувачите можат да бараат однапред да им се исплати потребниот износ за патните трошоци, а вештаците — и за трошоците на вештачењето.

Во кривичната постапка по приватна тужба обвинетиот може да бара однапред да му се исплати потребниот износ за патни трошоци.

X. РОКОВИ**Член 35**

Барање за надоместок на трошоците односно исплата на наградата поднесуваат сведоците, вештаците и толкувачите, како и лицето што помагало при вештачење (член 21 став 1), веднаш по извршеното сведочење, вештачење или толкување.

На лицата од членот 13 на овој правилник веднаш по завршеното сведочење, вештачење или толкување, ќе им се издаде потврда за времето што го поминале вршејќи ги тие должности, за да му ја поднесат таа потврда на органот, организацијата или приватниот работодавец кој има право на рефундација.

Барањето за надоместок на патните трошоци службените лица го поднесуваат во рокот предвиден во прописите за патните трошоци за службени патувања.

Државните органи и работните или други организации што имаат право на надоместок на трошоците, на награда за извршено вештачење (член 18), или на надоместок на трошоците за лекување на обвинетиот (член 23), поднесуваат барање во рок од 15 дена од денот на извршеното вештачење односно отпуштање на обвинетиот од здравствената установа.

Лицата, органите или организациите што имаат право на надоместок на трошоците се должни, по потреба, да ги поднесат и доказите со кои се правдаат сторените издатоци.

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 36**

До донесувањето на законот за вонпроцесната постапка и законот за извршната постапка согласно ќе се применуваат одредбите од овој правилник во поглед определувањето на надоместокот на трошоците на сведоците, вештаците, толкувачите и на други лица и на наградата на вештаците и толкувачите во тие постапки.

Член 37

Со овој правилник, кога ќе влезе во сила, се заменува Уредбата за надоместок на трошоците во кривичната и процесната постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/59), со тоа што одредбите од членот 37 на оваа уредба ќе се применуваат до донесувањето на републичките прописи за наградите на постојаните судски толкувачи за преведување исправи или други писмена, што тие ги вршат по барање на подносици или правни лица.

Член 38

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 231/66

22 јуни 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за правосудство,
Милорад Зериќ, с. р.

404.

Врз основа на членот 16 став 2 од Основниот закон за санитарната инспекција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за здравство и социјална политика пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА НАЧИНОТ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ САНИТАРЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА САНИТАРЕН НАДЗОР****Член 1**

Санитарниот надзор над изградбата и реконструкцијата на: индустриски објекти; водовод и канализација; објекти и средства на јавниот сообраќај; објекти и постројки за производство и примена на нуклеарна енергија; уреди и постројки за испуштање и отстранување отпадочни води и други материи од населби, индустриски објекти и здравствени установи; станбени и други згради и објекти што подлежат под санитарен надзор според членот 2 точка 1 од Основниот закон за санитарната инспекција (во понатамошниот текст: објектите), се врши на начинот пропишан со овој правилник.

Член 2

За локација и изградба односно реконструкција на објектите наведени во членот 1 на овој правилник работната или друга организација, државен орган или поединец (во понатамошниот текст: инвеститорот) прибавува согласност од органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција (чл. 12, 14 и 15 од Основниот закон за санитарната инспекција).

Кон барањето за добивање согласност што му го поднесува на органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција инвеститорот прилага, и тоа:

1) кон барањето за добивање согласност на локацијата — основни податоци за видот, големината и намената на објектот, за техничкиот процес на производството во објектот, за капацитетот на тоа производство, за отпадочните материи што ќе се создаваат при користењето на објектот, за конфигурацијата и другите карактеристики на теренот (местото) на кој ќе се гради објектот, како и ситуационен план со скица на објектот кој ќе се гради;

2) кон барањето за добивање согласност на проектот — инвестициона техничка документација.

Член 3

Инвеститорот е должен по завршување на изградбата односно реконструкцијата на објектот да побара од органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција одобрение за пуштање во погон односно за употреба на изградениот објект најдоцна на осум дена пред завршувањето на изградбата.

Член 4

Органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција со свое решение утврдува дали локацијата на објектот, проектот за изградба или реконструкција на објектот односно изградениот објект им одговара на хигиенските и санитарно-техничките нормативи и дали ги исполнува санитарните услови предвидени со прописите.

Ако поради сложеност на случајот, поради потреба од вршење претходни мерења, испитувања или анализи или од други оправдани причини органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција не може врз основа на поднесената документација да утврди дека локацијата, проектот односно изградениот објект ги исполнува условите од ставот 1 на овој член, ќе побара наод и мислење од соодветната здравствена или друга стручна установа.

Член 5

Проектот за изградба односно реконструкција на објектот на кој органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција дал согласност се заверува со печат на тој орган и со потпис од овластениот санитарен инспектор и му се враќа на инвеститорот.

Член 6

За вршење санитарен надзор над изградбата на објекти органите на управата надлежни за работите на санитарната инспекција на име трошоци за вршење надзор наплатуваат надоместок, и тоа:

1) за оценување изборот на местото за градење (локација) на станбена зграда во семејна сопственост — 50 динари, а за оценување локацијата на други објекти што подлежат на санитарен надзор — 200 динари за 1 објект;

2) за преглед на проект за изградба односно реконструкција и за преглед на изграден објект, и тоа:

а) за преглед на проект на индустриски објект, на објект или постројка за производство и примена на нуклеарна енергија, на јавен водовод, на објект или постројка за испуштање и отстранување отпадочни води и други материи од населби, индустриски објекти и здравствени установи — 500 динари, а за преглед на таков изграден објект — 300 динари за 1 објект;

б) за преглед на проект на станбена зграда во семејна сопственост — 50 динари, а за преглед на изградена станбена зграда во семејна сопственост — 30 динари;

в) за преглед на проект на други објекти што подлежат на санитарен надзор — 100 динари, а за преглед на таков изграден објект — 80 динари за 1 објект.

Покрај надоместоците од ставот 1 на овој член, инвеститорот ги плаќа и трошоците за давање наоди и мислења што се даваат по барање на органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција во смисла на членот 4 став 2 од овој правилник, според сметката на установата што го дала наодот и мислењето по определено прашање.

Член 7

Ако местото за изградба објект се поклопува со седиштето на органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција, инвеститорот ги поднесува и патните трошоци на санитарните инспектори кога патуваат заради преглед на местото за изградба односно заради преглед на изградениот објект, во височината утврдена со правилникот на органот на управата чии санитарни инспектори до вршеле прегледот.

Член 8

Недоместоците од членот 6 став 1 на овој правилник инвеститорот ги плаќа при поднесување барање за давање согласност за локација или проект, односно при поднесување пријава за завршување на изградбата на објектот, а трошоците од членот 7 на овој правилник — по завршениот преглед.

Член 9

Одредбите на чл. 2 и 3 од овој правилник не се однесуваат на инвеститорот на изградбата односно реконструкцијата на:

1) станбени згради и комунални објекти чија изградба односно реконструкција се врши во согласност со наполно и детално обработен урбанистички план на населбата или потесното подрачје;

2) објекти што се изградуваат според типски проекти, ако на таков проект еднаш дал согласност органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција;

3) објекти за чија изградба не е задолжителна изработка на проект (станбена зграда на село, привремени објекти и др.).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 53-316/1

15 јули 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за здравство и социјална
политика,
Драгутин Кесовац, с. р.

405.

Врз основа на членот 95 став 2 од Основниот закон за заштитата при работата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за труд пропишува:

П РА В И Л Н И К

ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ИНСПЕКТОРИТЕ НА ТРУДОТ ВО СОЈУЗНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД И ЗА ИНСПЕКТОРИТЕ НА ТРУДОТ НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ ШТО ВРШАТ РАБОТИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

Член 1

Со овој правилник се определуваат стручната спрема и други услови што за вршење на инспекциски работи мораат да ги исполнуваат инспекторите на трудот во Сојузниот инспекторат за труд и инспекторите на трудот на другите органи на инспекцијата на трудот што вршат работи од интерес за целата земја.

Член 2

Како стручна спрема од членот 1 на овој правилник се подразбира способноста за работа на определено работно место која се стекнува со завршување соодветно училиште и со работно искуство стечено на работа во структурата.

Член 3

Инспекторите на трудот во Сојузниот инспекторат за труд мораат да имаат завршен II степен на соодветен факултет (од техничка струка, медицински, правен или економски) и најмалку 5 години работно искуство во структурата.

Член 4

Инспекторите на трудот на другите органи на инспекцијата на трудот што вршат работи од интерес за целата земја (член 11 став 2 од Основниот закон за заштитата при работата) мораат да имаат завршен најмалку I степен на факултет од соодветна техничка струка односно соодветна виша школа од техничка струка или школа за заштита при работата и најмалку 3 години работно искуство во структурата, зависно од структурата на стопанството која преовладува на подрачјето на кое ќе вршат надзор.

По исклучок, ако во органот на инспекцијата на трудот постои најмалку еден инспектор на трудот со стручна спрема определена во ставот 1 од овој член, другите инспектори што вршат работи од интерес за целата земја можат да ги вршат работите од својата надлежност ако имаат: завршен II степен на медицински факултет — отсек за медицина на трудот, односно завршено средно стручно училиште од техничка струка и 6 години работно искуство во структурата во која ќе ги вршат работите на надзор.

Член 5

Инспекторите на трудот во Сојузниот инспекторат за труд и инспекторите на трудот на другите

органи на инспекцијата на трудот што вршат работи од интерес за целата земја, покрај општата здравствена способност, мораат да бидат физички способни да ги вршат работите и надвор од седиштето на местото на работата на работникот.

Здравствената и физичката способност од ставот 1 на овој член се докажуваат со уверение од лекар на здравствена установа.

Член 6

Инспекторите на трудот во Сојузниот инспекторат за труд и инспекторите на трудот на другите органи на инспекцијата на трудот што вршат работи од интерес за целата земја а имаат над 10 години непрекината работа во органите на инспекцијата на трудот и положен стручен испит според Правилникот за стручната спрема на инспекторите на трудот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/61), а немаат стручна спрема пропишана со овој правилник, можат да ги вршат работите на инспекторот на трудот ако во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој правилник се здобијат со стручната спрема од чл. 3 и 4 на овој правилник.

Член 7

Стручната спрема на инспекторите на трудот во Сојузниот инспекторат за труд и на инспекторите на трудот на другите органи на инспекцијата на трудот што вршат работи од интерес за целата земја мора да се усогласи со одредбите од овој правилник во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат:

1) Правилникот за стручната спрема на инспекторите на трудот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/61);

2) Наредбата за програмата на посебниот дел од стручниот испит за звањата на инспекторите на трудот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2190
19 јули 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за труд,
Ристо Цунов, с. р.

406.

Врз основа на членот 69 од Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66) сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКАТА РАЗМЕНА КОИ КЕ РАБОТАТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПАЗАРИ

1. Наредбата за определување на претпријатијата за унапредување на надворешнотрговската размена кои ќе работат на определени пазари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/65) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 6007
25 јули 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

407.

Врз основа на членот 69 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62 и 16/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65) и членот 28 став 1 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65 и 11/66), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАРЖАТА ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Во Наредбата за определување на маржата во прометот на големо на производи на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/64) во точката 1 став 1 на крајот се додаваат записки и зборовите: „а во прометот на големо на благородни и квалитетни челици — до 12%“.

Ставот 3 се брише.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4680/1
23 јули 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

408.

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство им издаде од 1 јануари до 30 јуни 1966 година дозволи за пуштање во промет на следните средства за заштита на добитокот, и тоа на:

1. Серум-заводот Калинковица, Загреб, за:

1) Тривалентен серум против штенеџак, заразно воспаление на белиот дроб и лептоспирозата кај кучињата, ad us. vet., пакуван во шишенца од 20, 50 и 100 ml, под бр. 323.8-39/65 од 5 јануари 1966 година;

2) Серум против Аujeszky-евата болест, ad us. vet., пакуван во шишенца од 100 и 250 ml, под бр. 03-1031/8 од 10 јуни 1966 година;

3) Витамин А+Д₃+Е, ad us. vet., пакуван во шишенца од 50 и 100 ml, под бр. 03-1965/8 од 10 јуни 1966 година;

2. Фабриката на фармацевтски и хемиски производи „Плива“, Загреб, за:

1) Hiramycin таблети, ad us. vet., пакувања по 4 таблети, под бр. 03-1890/7 од 8 јуни 1966 година;

2) Hiramycin маст за очи 1%, ad us. vet., пакувана во туби по 5 g, под бр. 03-1618/5 од 9 јуни 1966 година;

3) Hiramycin маст 3%, ad us. vet., пакувана во туби по 30 g, под бр. 03-1617/5 од 9 јуни 1966 година;

4) Hiramycin топлив прав, ad us. vet., пакуван во пластични шишенца од 100 и 250 g. под бр. 03-1611/5 од 9 јуни 1966 година;

5) Sulfadimidin таблети, ad us. vet., пакувања по 24 таблети, под бр. 03-1893/6 од 8 јуни 1966 година;

6) Sulfadimidin солуција 16%, ad us. vet., пакувана во шишенца по 100 ml. под бр. 03-1619/4 од 9 јуни 1966 година;

7) Sulfaguanidin таблети, ad us. vet., пакувања по 24 таблети, под бр. 03-1892/5 од 8 јуни 1966 година;

8) Sulfanilamid посип, ad us. vet., пакуван во шишенца по 15 g. под бр. 03-1894/7 од 8 јуни 1966 година;

9) Sulfanilamid таблети, ad us. vet., пакувања по 24 таблети, под бр. 03-1891/4 од 8 јуни 1966 година;

10) Geomycin маст 3%, ad us. vet., пакувана во туби по 30 g. под бр. 03-1614/5 од 9 јуни 1966 година;

11) Geomycin маст за очи 1%, ad us. vet., пакувана во туби по 5 g. под бр. 03-1613/5 од 9 јуни 1966 година;

12) Tetraciklin маст 3%, ad us. vet., пакувана во туби по 30 g. под бр. 03-1615/5 од 9 јуни 1966 година;

13) Tetraciklin маст за очи 1%, ad us. vet., пакувана во туби по 5 g. под бр. 03-1616/7 од 9 јуни 1966 година;

14) Tetraciklin топлив прашок, ad us. vet., пакуван во пластични шишенца по 100 и 200 g. под бр. 03-1612/5 од 9 јуни 1966 година;

3. Фабриката на алкалоиди и хемиско-фармацевтски производи „Алкалоид“, Скопје, за:

Intestazin таблети, ad us. vet., пакувања по 20 таблети, под бр. 323.8-68/65 од 25 април 1966 година;

4. Фабриката на фармацевтски и хемиски производи „Лек“, Љубљана, за:

1) Dermo Spray, ad us. vet., пакуван во метални шишенца по 150 ml. под бр. 321.4-392/65 од 25 април 1966 година;

2) Chloramphenicol желе 4%, ad us. vet., пакувано во туби по 50 g. под бр. 0317-149 од 25 април 1966 година;

3) Kloram „Лек“, ad us. vet., пакуван во шишенца по 1 g. под бр. 0317-150 од 25 април 1966 година;

4) Sulfokol, ad us. vet., пакуван во шишенца по 50 g. под бр. 03-17-148 од 25 април 1966 година;

5. Земјоделската задруга, Мешалница на добиточна храна „Протени“, Бачка Топола, за:

1) Vibios-S, витаминско-антибиотски премикс за свињи, пакуван по 5 и 50 kg, под бр. 323.8-97/66-1 од 25 април 1966 година;

2) Промикс-S, минерален премикс за свињи, пакуван по 3 и 30 kg, под бр. 323.8-97/65-2 од 25 април 1966 година;

3) Промикс-G, минерално-витамински премикс за говеда, пакуван по 5 и 50 kg, под бр. 323.8-97/65-3 од 25 април 1966 година;

4) Промикс-N, витаминско-антибиотско-минерален премикс за кокошки несачки, пакуван по 10 и 50 kg, под бр. 323.8-97/65-4 од 25 април 1966 година;

5) Промикс-P, витаминско-антибиотско-минерален премикс за пилиња, пакуван по 5 и 50 kg, под бр. 323.8-97/65-5 од 25 април 1966 година;

6) Провидин, витаминско-антибиотско-минерален премикс за диететски смесови за свињи, телиња и живина, пакуван по 2,5 и 25 kg, под бр. 323.8-97/65-6 од 25 април 1966 година;

6. Земјоделскиот комбинат „Београд“, Индустија на добиточна храна, Белград — Падинска Скела, за:

1) Премикс, витаминско-антибиотички и минерален додаток за стартер на пилиња за гоеење, пакуван по 20 и 30 kg, под бр. 03-1007/22 од 10 јуни 1966 година;

2) Премикс, витаминско-антибиотички и минерален додаток за финишер на пилиња за гоеење, пакуван по 20 и 30 kg, под бр. 03-1007/23 од 10 јуни 1966 година;

3) Премикс, витаминско-антибиотички и минерален додаток за кокошки несачки, пакуван по 20 и 30 kg, под бр. 03-1007/24 од 10 јуни 1966 година;

4) Премикс, витаминско-антибиотички и минерален додаток за претстартер на прасиња, пакуван по 20 и 30 kg, под бр. 03-1007/25 од 10 јуни 1966 година;

5) Премикс, витаминско-антибиотички и минерален додаток за стартер на прасиња, пакуван по 20 и 30 kg, под бр. 03-1007/26 од 10 јуни 1966 година;

6) Премикс, витаминско-антибиотички и минерален додаток за прасици и приплодни назимничња, пакуван по 20 и 30 kg, под бр. 03-1007/27 од 10 јуни 1966 година;

7) Премикс, витаминско-антибиотички и минерален додаток за свињи во гоеење, пакуван по 20 и 30 kg, под бр. 03-1007/28 од 10 јуни 1966 година;

8) Премикс, витаминско-антибиотички и минерален додаток за телиња, пакуван по 20 и 30 kg, под бр. 03-1007/29 од 10 јуни 1966 година;

7. Фирмата „Abbott Laboratories Ltd.“, North Chicago, САД за:

1) Erythrocine таблети, ad us. vet., пакуван во шишенца од 25 X 100 mg, 100 X 100 mg, 500 X 100 mg, 25 X 250 mg, 100 X 250 mg и 500 X 250 mg, под бр. 323.8-99/65 од 17 јануари 1966 година;

2) Gallimycin I. M., ad us. vet., пакуван во шишенца од 20 ml (100 mg/per ml), 100 ml (100 ml/per ml) и 30 ml (50 mg/per ml), под бр. 323.8-99/65 од 17 јануари 1966 година;

3) Gallimycin I. M. за пилиња и мисирки, ad us. vet., пакуван во шишенца од 250 ml (50 mg/per ml), под бр. 323.8-100/65 од 17 јануари 1966 година.

Застапник: претпријатието „Ветпром“, Белград;

8. Фирмата „Cyanamid International“, Wayne, New Jersey, САД за:

1) Aueromycin облети против проливот кај телињата, ad us. vet., пакуван по 4, 40 и 100 облети, под бр. 323.8-91/65 од 13 мај 1966 година;

2) Enheptin-A премикс 15%, ad us. vet., пакуван во хартијни вреќи по 50 фунти, под бр. 03-2451/2 од 10 јуни 1966 година.

Застапник: претпријатието „Yugoslavia Commerce“, Белград.

Бр. 037-426/2
25 јули 1966 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевиќ, с. р.

409.

Врз основа на членот 205 став 2 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за здравство и социјална политика, сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА МЕРИЛАТА НА ТЕЛЕСНАТА И ДУШЕВНАТА СПОСОБНОСТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА НА ВОЗДУХОПЛОВИ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради утврдување здравствената способност на членовите на посада на воздухоплови за вршење спределени работи на воздухоплов, со овој правилник се определуваат мерилата на телесната и ду-

шевната способност на членовите на посада на воздухоплови.

Член 2

Мерилата на телесната и душевната способност определени со овој правилник се утврдуваат на начинот и по постапката што се пропишани со овој правилник, ако за одделни телесни и душевни заболувања со овој правилник не е определено поинаку.

Член 3

Како членови на посада на воздухоплови, во смисла на овој правилник, се подразбираат: пилотите, навигаторите-летачи, радио-навигаторите-летачи, радио-операторите-летачи и авиомеханичарите-летачи и помошниот персонал што ги врши останатите работи на воздухопловот.

Одредбите на овој правилник се применуваат и врз лицата што како кандидати за членови на посада се обучуваат за вршење определени работи на воздухопловот.

Член 4

Утврдување на здравствената способност на членови на посада на воздухоплови се врши по барање од работна или друга организација во која е запослен членот на посада, од Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба или од членови на посада на воздухоплови.

Член 5

Телесната и душевната способност на членови на посада на воздухоплови се утврдува со лекарски комисииски прегледи.

Лекарските прегледи од ставот 1 на овој член ги врши лекарската комисија во здравствената установа определена со Решението за определување на здравствените установи што со лекарски прегледи ја утврдуваат телесната и душевната способност на лицата за вршење работи на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/66).

По жалба против наодот и заклучокот на лекарската комисија од ставот 2 на овој член решава Вишата лекарска комисија при Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба.

II. МЕРИЛА НА ТЕЛЕСНАТА И ДУШЕВНАТА СПОСОБНОСТ

Член 6

Член на посада на воздухоплов може да врши определени работи на воздухопловот ако ги исполнува условите на телесната и душевната способност во поглед условите на општата здравствена состојба, видот, распознавањето на бои и слухот.

За условите на општата здравствена состојба и слухот се утврдуваат по три критериуми, а за условите на распознавањето на бои и видот — по два критериуми.

1. Услови на општата здравствена состојба

Член 7

Критериум бр. 1

Член на посада ќе се огласи за здравствено способен според овој критериум:

1) ако не боледува од никаква акутна, латентна или хронична болест; ако нема хронична рана, повреда и мача; ако нема наследена или стечена аномалија и ако нема функционални или анатомски последици од извршени хируршки интервенции, што би го правеле неподобен за вршење работи на воздухопловот;

2) ако е средно уранет и правилно развиен; ако долната граница на тежината на телото не оди под 45 kg — за жени и 50 kg — за мажи, а горната граница на тежината на телото не преминува 75 kg —

за жени и 100 kg — за мажи при приемниот преглед; ако капацитетот на белите дробови не оди под 3000 cm³ за обата пола; ако разликата на градниот обем во инспириум и експириум не оди под 6 cm — за мажи и 5 cm — за жени; ако траењето на апнејата во мирување не оди под 40 секунди за обата пола; ако ги има: мускулите јадри и еластични, кожата на телото чиста, јадра, мазна и еластична, мускулите на мевот цврсти и без никакви лузни, ингвиналните пропусти јаки, забите здрави, кариозните поправени или извадени, обете очи анатомски исправни и ушите анатомски исправни;

3) ако има: срцево-судовен апарат со исправна динамика на крвотекот, т. е. со функционални реакции чии колебања, под различни услови, се движат во физиолошките граници (дијализон на максималниот артериски притисок од 110 до 150 mm Hg, а на минималниот од 65 до 95 mm Hg); нормален интегритет на респираторните органи; нормален интегритет на органите за варење; нормални функции на ендокрините жлезди; нормална крвна слика и сите сетива во физиолошките граници; зачуван интегритет на нервниот систем и урамнотежена душевна состојба, координирани движења и нормална рамнотежа; правилно расудување и способност: да донесува соодветни заклучоци, правилно да ги анализира и исправува своите грешки, да ги контролира емоциите; самоувереност и способност: исправно да перципира, брзо да го преместува вниманието, да работи со внимание при пречките, брзо и точно да реагира при сложени дејствија; добро да памети, особено во поглед редот на дејствијата, и ако има течен и јасен говор без пелтечење.

Член 8

Критериум бр. 2

При утврдување на здравствената способност на членови на посада според критериумот бр. 2, ќе се применуваат одредбите од членот 7 точ. 1 и 3 на овој правилник, со тоа што во точката 3 горната вредност на максималниот артериски притисок се зголемува до 155 mm Hg.

Член 9

Критериум бр. 3

При утврдување на здравствената способност на членови на посада според критериумот бр. 3 ќе се применуваат одредбите од членот 7 точка 1 на овој правилник.

2. Услови на видот

Член 10

Критериум бр. 1

Кај членови на посада остријата на видот на секое око посебно не смее да биде помала од 9/10.

При контролниот преглед остријата на видот на секое око посебно не смее да биде помала од 7/10, а при употреба на корективни стакла не помала од 9/10.

По исклучок, кај членовите на посада може да постои: а) латентна хиперметропија која не е поголема од две диоптрии при остријата на видот предвидена со овој правилник; б) миопија до 0,50 D, при остријата на видот предвидена со овој правилник; в) астигматизам симплекс и композитус до 1 D, при остријата на видот предвидена со овој правилник; г) астигматизам микстус до 1 D, при остријата на видот предвидена со овој правилник; д) астигматизам миопикус до 0,50 D, при остријата на видот предвидена со овој правилник.

Акомодацијата треба да им одговара на годишните на животот, земајќи ги предвид рефракцијата и презбиопијата.

Стереоскопскиот вид, нокниот вид, видното поле, како и окуломоторната функција во сите правци, мораат да бидат нормални.

Член 11

Критериум бр. 2

Кај членови на посада остријата на видот на секое око посебно не смее да биде помала од 7/10, а при употреба на корективни стакла не помала од 9/10.

При контролниот преглед остријата на видот на секое око посебно не смее да биде помала од 5/10, а при употреба на корективни стакла не помала од 9/10.

Во поглед другите услови ќе се применуваат одредбите од членот 10 ст. 4 и 5 на овој правилник.

3. Услови на распознавањето на бои

Член 12

Критериум бр. 1

Член на посада мора нормално да ги распознава сите бои и обоени светлосни сигнали.

Член 13

Критериум бр. 2

Член на посада мора добро да ја распознава потемно зелената и потемно црвената боја, а може да ја оцени жолтата светлост како портокалова и светлозелената како бела.

4. Услови на слухот

Член 14

Критериум бр. 1

Член на посада не смее да има загуба на слухот на секое уво поголема од 20 децибели за фреквенции од 500, 1000, 2000 и 3000 циклa во секунда и од 40 децибели за фреквенција од 4000 циклa во секунда.

По исклучок, кај член на посада кој на контролниот преглед ќе покаже загуба на слухот поголема од онаа што е наведена во ставот 1 од овој член, мора да се изврши тонална аудиометрија под акустични околности на летањето. Така утврдена кривулка, освен поместување во интензитетот, мора да ја покажува својата физиолошка форма.

Член на посада при говорната аудиометрија мора да го чуе шепотот од оддалеченост од 2 метра, а гласниот говор на конверзација кој му одговара на сонорно ниво од 60 децибели — од оддалеченост од 4 метра.

Член 15

Критериум бр. 2

Член на посада не смее да има загуба на слухот на секое уво поголема од 30 децибели за фреквенции од 500, 1000, 2000 и 3000 циклa во секунда и од 60 децибели за фреквенција од 4000 циклa во секунда.

Член на посада при говорната аудиометрија мора да го чуе шепотот од оддалеченост од 1 метар, а гласниот говор од средна јачина кој му одговара на сонорно ниво од 60 децибели — од оддалеченост од 2,5 метра.

Член 16

Критериум бр. 3

Член на посада не смее да има загуба на слухот поголема од 40 децибели за фреквенции од 500, 1000, 2000 и 3000 циклa во секунда.

Член на посада при говорната аудиометрија мора да го чуе шепотот од оддалеченост од 1 метар,

а гласниот говор од средна јачина кој му одговара на сонорно ниво од 60 децибели — од оддалеченост од 2 метра.

5. Трајна неспособност

Член 17

Состојби, болести, повреди, аномалии и наследни или стечени мани утврдени при лекарски прегледи, што повлекуваат трајна неспособност на член на посада за вршење работи на воздухоплов, се:

1) секое функционално растројство на екстремитетите поради наследени или стечени мани, повреди или заболувања;

2) проширување на вените од поголем степен на екстремитетите, ако ја попречува правилната функција;

3) повреди на главата што се следени со интракранијални оштетувања или што за последица имале хируршка интервенција на черепот со загуба на коскено ткиво од обете ламини на черепот;

4) во минатото прележано какво и да е органско невролошко заболување на централниот нервен систем или душевно растројство во смисла на психоза во која и да е форма, без оглед на постоењето на потполна ремисија во моментот на решавањето за способноста за вршење работи на воздухопловот;

5) психопатии;

6) еволутивно или неволутивно заболување на нервниот систем;

7) душевни растројства или знаци на латентна епилепсија;

8) манифестна возбудливост, со силно изразени знаци на лабилност на вегетативниот систем;

9) сите заболувања на ендокардот, вродени или стечени срцеви мани;

10) заболувања на миокардот од траен карактер;

11) перитенечје;

12) растројство на миокардно спроведување, целосна или нецелосна аурикуловентрикуларна дисоцијација (перманентна или пароксизмална), блок на Таварината гранка, забележливи промени на вентрикуларниот комплекс, аурикуларни фибрилации;

13) коронарна инсуфициенција клинички или електрокардиографски утврдена во мир, по напори или при опити во хипоксија;

14) забележливи растројства на ритмот во смисла на пароксизмална тахикардија;

15) секој случај на срцева инсуфициенција;

16) хронични и констриктивни перикардити;

17) невроциркулаторни дистонии од посилен степен, со изразени функционални појави, срцеви палпитации и болки, со електрокардиографски промени, со вртоглавица, несвестица итн.;

18) ендартерити и тромбози на вените од неизлечив карактер;

19) крвен притисок ако е постојано вон границите на нормалните вредности (max. 160 mm и min. 100 mm);

20) еволутивна туберкулоза на белите дробови, белодробните жлезди и белодробната кошлука;

21) хронични заболувања на белите дробови, бронхиите и тораксот — од нетуберкулозна природа, со оштетување на респираторната функција;

22) состојби по хируршка интервенција на тораксот што се следени со намалена респираторна функција;

23) тумори на белите дробови и медијастинумот;

24) хронични заболувања на органите за варење, како и состојби по хируршка интервенција на абдоминалните органи;

25) тумори на абдоминалните органи;

26) хемороици што по конзервативен пат или со хируршка интервенција не можат да се излечат;

27) улкусни заболувања на желудникот и на дванаесетпалечното црево, ако со хируршка интервенција не се санираат;

28) силно изразени гастроптози и ентероптози;

29) хронични заболувања на бубрезите, мочните спроводници, мочниот меур и половите органи;

30) вродени или стечени мани на урогениталниот тракт, ако ја попречуваат неговата функција;

31) малигни тумори на урогениталниот тракт, бенигни тумори ако ја попречуваат функцијата на урогениталниот тракт;

32) болести што настануваат поради растројување на ендокрините жлезди од потраен карактер;

33) вродена или стечена шеќерна болест;

34) хронични анемии, хемолитична анемија, пернициозна анемија и леукози;

35) зголемена слезинка која секогаш може да се опипа под ребрениот лак, а која не се намалува;

36) други хронични болести на хематопоезичниот апарат;

37) постојана позитивност на Васермановата реакција во крвта во текот на лекување од една година;

38) невролуес;

39) анатомски аномалии и повреди на очите и на нивните помошни делови што ја нарушуваат функцијата на органите на видот;

40) траен нистагмус;

41) хронични заболувања на очите и нивните помошни делови што ја нарушуваат функцијата на органите на видот;

42) хронично воспаление на средното уво, согносење, со создавање грануляции или полипи или со деструкција на коските;

43) перфорација на ушното тапанче;

44) хронични или рецидивирачки дерматити на надворешното уво;

45) трајна неможност за дишење на нос, макар и еднострано, ако не може да се отстрани со лекување;

46) хронични заболувања на пароназалните празнини, ако не можат да се излечат;

47) хронична засипнатост и растројство на говорот;

48) хронични специфични заболувања на носот, устата, грлото и гркланот;

49) озена;

50) нераспознавање на бои (далтонизам).

6. Отстапување од утврдените мерила на телесната и душевната способност

Член 18

При контролниот преглед на членови на посада утврдените извесни состојби, болести, повреди, аномалии и стечени мани, кои не оневозможуваат успешно вршење определени работи на воздухопловот, не мораат да бидат причина за огласување на членови на посада за трајно неспособни. Тоа се:

1) функционално растројство на екстремитетите;

2) сите видови хронични анемии;

3) активен туберкулозен процес кој по една година лекување не покажува знаци на активност;

4) еволутивно или неволутивно заболување на нервниот систем;

5) хронични заболувања на органите за варење, како и состојби по хируршка интервенција на абдоминалните органи;

6) хронични заболувања на бубрезите, мочните спроводници, мочниот меур и половите органи;

7) стечени мани на урогениталниот тракт, ако ја попречуваат неговата функција;

8) анатомски аномалии и повреди на очите и на нивните помошни делови, ако ја нарушуваат функцијата на органите на видот;

9) хронични или рецидивирачки дерматити;

10) прелом на рбетниот столб, ако не настанат функционални растројства;

11) тахикардии што при опит на замор и во хипоксија покажуваат добро приспособување;

12) растројства на срцевиот ритам.

Член 19

Ако при контролниот преглед најдојат отстапувања од утврдените мерила на телесната и душевната способност на членови на посада на воздухоплови претставуваат недостатоци што член на посада може да ги надомести со знаење, умешност и искуство, со тоа што при тоа успешно да ги врши спределените работи на воздухопловот, таквиот член на посада не мора да биде огласен за неспособен за вршење на определени работи на воздухопловот.

Ако при контролниот преглед се утврди дека член на посада на воздухоплов поради извесни недостатоци не може да ги врши сите работи на воздухопловот, тој ќе биде огласен за неспособен само за работите кои поради утврдениот недостаток не е во состојба да ги врши.

Во случајот од ставот 1 или 2 на овој член лекарската комисија врз основа на сестрана анализа на здравствената состојба на членот на посадата, а по сослушување на шефот на пилотите, донесува заклучок за телесната и душевната способност на членот на посадата.

III. УТВРДУВАЊЕ НА ТЕЛЕСНАТА И ДУШЕВНАТА СПОСОБНОСТ

1. Критериуми на здравствените услови

Член 20

При утврдување на телесната и душевната способност на членовите на посада, а според видот на прегледот и видот на работите на воздухопловот, врз членовите на посада ќе се применуваат следните критериуми на здравствените услови, и тоа:

Категорија на член на посада според работите што ги врши на воздухопловот	Критериум за преглед	
	1	2
1. Ученик пилот		
— услови на општата здравствена состојба	1	2
— услови на видот	2	2
— услови на распознавањето на бои	1	1
— услови на слухот	2	2
2. Професионален и спортски пилот на едрилица		
— услови на општата здравствена состојба	2	2
— услови на видот	2	2
— услови на распознавањето на бои	1	2
— услови на слухот	2	2
3. Спортски пилот на авион и хеликоптер		
— услови на општата здравствена состојба	2	2
— услови на видот	2	2
— услови на распознавањето на бои	1	2
— услови на слухот	2	2

1	2	3
4. Професионален пилот на авион и хеликоптер		
— услови на општата здравствена состојба	1	2
— услови на видот	1	2
— услови на распознавањето на бои	1	1
— услови на слухот	1	2
5. Професионален пилот од I класа на авион и хеликоптер		
— услови на општата здравствена состојба	1	2
— услови на видот	1	2
— услови на распознавањето на бои	1	1
— услови на слухот	1	1
6. Сообраќаен пилот на авион и хеликоптер		
— услови на општата здравствена состојба	1	2
— услови на видот	1	2
— услови на распознавањето на бои	1	1
— услови на слухот	1	1
7. Навигатор-летач и радионавигатор-летач		
— услови на општата здравствена состојба	2	2
— услови на видот	2	2
— услови на распознавањето на бои	1	2
— услови на слухот	1	2
8. Радио-оператор-летач		
— услови на општата здравствена состојба	2	3
— услови на видот	2	2
— услови на распознавањето на бои	1	2
— услови на слухот	1	1
9. Авиомеханичар — летач		
— услови на општата здравствена состојба	2	3
— услови на видот	1	2
— услови на распознавањето на бои	1	2
— услови на слухот	1	1
10. Професионален падобранец		
— услови на општата здравствена состојба	1	1
— услови на видот	1	1
— услови на распознавањето на бои	1	2
— услови на слухот	1	2
11. За специјално овластување за летање со помош на инструменти		
— услови на општата здравствена состојба	—	—
— услови на видот	1	2
— услови на распознавањето на бои	1	2
— услови на слухот	1	1
12. За специјално овластување за радио-телефонија		
— услови на општата здравствена состојба	—	—
— услови на видот	—	—
— услови на распознавањето на бои	—	—
— услови на слухот	1	1

1	2	3
13. За помошниот персонал што лета постојано со воздухоплов и во вид на занимање врши на воздухопловот некои комерцијални или други работи		
— услови на општата здравствена состојба	3	3
— услови на видот	1	2
— услови на распознавањето на бои	2	3
— услови на слухот	2	3

2. Лекарски прегледи

Видови на лекарски прегледи

Член 21

Телесната и душевната способност на членовите на посада се утврдува со редовни и вонредни лекарски прегледи.

Редовните лекарски прегледи се вршат:

- 1) при приемот на членови на посада за вршење определени работи на воздухоплов (приемен преглед);
- 2) по протекот на времето пропишано за вршење определени работи на воздухоплов (контролен преглед)

Вонредните лекарски прегледи се вршат по укажана потреба, а мораат да се вршат:

- 1) по прележана болест што предизвикала боледување подолго од 21 ден;
- 2) по секоја повреда или хируршка интервенција;
- 3) над преживеан член на посада по несреќа.

Член 22

Здравствената состојба на членовите на посада помеѓу редовните лекарски прегледи ја контролира и следи лекарот поединец, што ќе го ангажира работната или друга организација која запослува лица што летаат на воздухоплов во вид на занимање или кај која се врши обука на тие лица.

Член 23

Лекарот поединец од членот 22 на овој правилник:

- 1) еднаш во два месеци врши задолжителен лекарски преглед на членовите на посада што управуваат воздухоплов во јавниот воздушен сообраќај;
- 2) еднаш месечно врши задолжителен лекарски преглед на членовите на посада што управуваат воздухоплов во време кога воздухопловот е ангажиран за работа во земјоделството или шумарството на примена на хемиски агротехнички средства;
- 3) според потребата што ја утврдува сојузниот секретар за сообраќај и врски, врши лекарски преглед на членовите на посада;
- 4) презема превентивни и куративни мерки заради запазување здравствената состојба на членовите на посада.

За здравствената состојба на членовите на посада, помеѓу редовните лекарски прегледи, лекарот поединец води книга контролник на здравствената состојба на членовите на посада, според образецот бр. 1, кој е отпечатен кон овој правилник.

Член 24

Кон барањето за редовен или вонреден лекарски преглед на член на посада работната или друга организација од членот 22 на овој правилник мора да приложи мислење на лекар поединец за здравствената состојба на членот на посадата.

Лекарски комисии

Член 25

Лекарската комисија што врши редовни и вонредни лекарски прегледи на летачкиот персонал

на воздухопловите што летаат: во јавниот воздушен сообраќај, заради вршење друга стопанска дејност, управни работи или научноистражувачка работа, заради испитување на воздухопловите, заради вршење служба за брза помош, како и заради давање инструкции во летање и падобранство, мора во својот состав да има лекари специјалисти за хирургија, интерна медицина, радиологија, офталмологија, оториноларингологија, невропсихијатрија и стручњак за психолошки преглед.

Член 26

Лекарската комисија што врши редовни и вонредни лекарски прегледи на другиот летачки персонал, како и на помошниот персонал, мора во својот состав да има лекари специјалисти за интерна медицина, офталмологија и оториноларингологија.

Член 27

Лекарите специјалисти — членови на соодветните лекарски комисији вршат: антропометриски и надворешни, интернистички, очни, невропсихијатриски, психолошки и оториноларинголошки прегледи на членови на посада на воздухоплови по воведената техника на трудот, а според научно признаените клинички методи.

Членовите на лекарските комисији од членот 25 или 26 на овој правилник ги именуваат здравствениите установи во кои се вршат лекарските прегледи, во согласност со Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба.

Член 28

Вишата лекарска комисија при Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба ја сочинуваат три члена.

Членовите на Вишата лекарска комисија ги именува директорот на Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба, и тоа: претседател од редовите на стручњациите за воздухопловна медицина, еден член — на предлог од санитетската управа на Командата на военото воздухопловство и еден член — на предлог од Воздухопловно-медицинскиот институт на Командата на военото воздухопловство.

Член 29

Врз основа на наодот на лекарите специјалисти, лекарската комисија ја разгледува здравствената состојба на членот на посада во целина и донесува општ заклучок за неговата телесна и душевна способност.

Општиот заклучок на лекарската комисија за телесната и душевната способност на членот на посада се внесува во лекарското уверение, според образецот бр. 2, кој е отпечатен кон овој правилник, а кое лекарската комисија му го издава на секој член на посада по извршениот лекарски преглед.

Член 30

Заклучокот на лекарската комисија може да биде позитивен — дека прегледаниот е способен за вршење соодветни работи на воздухоплов, или негативен — дека прегледаниот е неспособен за вршење соодветни работи на воздухопловот.

Против заклучокот на лекарската комисија од членот 25 или 26 на овој правилник членот на посада може да ѝ изјави жалба на Вишата лекарска комисија при Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба.

Жалба против заклучокот на лекарската комисија од членот 25 или 26 на овој правилник може да изјави и работна или друга организација во која членот на посадата е запослен, како и Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба.

Член 31

Лекарските комисији водат податоци за редовните и вонредните лекарски прегледи на членовите на посада, и тие податоци ги внесуваат во книгата на работата, здравствениот картон и листот на контролниот преглед.

Книгата на работата се води според образецот бр. 3, кој е отпечатен кон овој правилник, за секој

член на посада што го прегледала лекарската комисија.

Здравствениот картон се води според образецот бр. 4, кој е отпечатен кон овој правилник, за секој член на посада што лекарската комисија ќе го прегледа заради прием за вршење определена работа на воздухоплов.

Листот на контролниот преглед се води според образецот бр. 5, кој е отпечатен кон овој правилник, за секој член на посада кога над него се врши контролен преглед.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 32

Лекарските уверенија за телесната и душевната способност на членовите на посада на воздухоплови издадени од лекарските комисији до денот на влегувањето во сила на овој правилник, остануваат во сила до истекот на рокот на нивното важење.

Член 33

Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба, по прибавено мислење од Воздухопловно-медицинскиот институт на Командата на военото воздухопловство, дава методолошки упатства за начинот на вршење на лекарските прегледи од членот 27 на овој правилник.

Член 34

Обрасците бр. 1 до 5 наведени во овој правилник се негов составен дел.

Член 35

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за оценување на телесната и душевната способност на летачкиот персонал во цивилното воздухопловство (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/58).

Член 36

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1991/65-8

15 јуни 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

Образец бр. 1
(Страна 1)

(Назив на организацијата
во која е членот на посада
запослен)

(Име и презиме на лека-
рот поединец)

КОНТРОЛНИК НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА

Член бр.	Име и презиме на членот на посада	Звање на чле- нот на посада	Датум на из- дадено увере- ние за спо- собноста на членот на посада	Болетување и поштеда од летање	Вовршен контролен преглед

(Страна 2)

Специјалистички преглед

Наод на хирургот	Наод на интернистот	Наод на рентгенологот	Наод на неврологот	Наод на окулистот	Наод на ото- риноларинго- логот	Забелешка

Образец бр. 2 (Страна 1)

Образец бр. 4

(Назив на здравствената
установа)(Назив на лекарската ко-
мисија)

ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ

Се потврдува дека е _____
роден во _____ на _____ месец
_____ година _____ денес под-
ложен на преглед од страна на _____
и дека е најдено дека во смисла на членот 20 од
Правилникот за мерилата на телесната и душевната
способност на членовите на посада на воздухо-
плови ги исполнува — не ги исполнува:

1) условите на општата здравствена состојба —
критериум бр. _____

2) условите на видот — критериум бр. _____

3) условите на распознавањето на бои — кри-
териум бр. _____

4) условите на слухот — критериум бр. _____

Според горниот наод _____
е _____ за вршење работи на
воздухоплов.

Книга на работата бр. _____

Датум _____

Место _____

Претседател на лекарска-
та комисија,

(Потпис)

(М. П.)

(Непотребното да се прецрта)

Образец бр. 3

(Прва страна на кориците)

(Назив на здравствената установа)

КНИГА НА РАБОТАТА

(Назив на лекарската комисија)

(Страна 1)

Специјалистич					
Ревен број	Датум	Презиме и име	Наод на хирургот	Наод на интернистот	Наод на ентгенологот

(Страна 2)

ки прегледи				
Наод на неврологот	Наод на окулистот	Наод на ото- риноларин- гологот	Вид на прегледот и резултат	Издадено лекарско уверение за периодот од _____ до _____

(Назив на здравствената
установа)(Назив на лекарската ко-
мисија)

ЗДРАВСТВЕН КАРТОН БР. _____

1. Презиме и име _____
Ден, месец и година на раѓањето _____

2. Звање што го сака _____
Занимање во граѓанство _____
Кои школи завршил _____

3. Изјава на кандидатот:
Субјективни тегоби и болести _____
Епилепсија, маларија и детски болести _____
Како поднесува возење _____
Каков осет има над понор — главоболие, врто-
главица, несвестица, чукање на срцето, потење,
растројства на срцето, раздразнетост (да се под-
вечат тегобите и да се опишат) _____

Дали бил повреден, опериран _____

Дали имал некој прелом на коска или шину-
вања на зглоб _____

Венерични болести _____

Телесно вежбање _____

Вистинитоста на изјава ја потврдува:

(Потпис на кандидатот)

4. Објективни испитувања

А. Антропометриски и надворешен преглед

Тежина на телото _____ Височина _____ Ухранетост _____

Обем на градите во мир _____ во инсп. _____
во експ. _____

Динамометрија D — L _____ Спирометрија _____

Опити на апнеја во мир _____ по напор _____

Горни екстремитети _____ долни екстремитети _____

Полови органи _____

Кила, проширување на вените _____

Должина на десното стопало _____ Должина _____

на десната подлактица _____

Големина на левата ушна школка _____

Крвна група _____

Забелешка

Рубриците под 1, 2 и 3 ги пополнува кандидатот
со мастило — читко.

Другите рубрики ги пополнува лекарот со масти-
ло — читко.

(Страна 2)

Б. Интернистички преглед

5. Кожата _____ Видливи слузокожи _____

Јазикот _____

Крајниците _____

Забите _____

Вратот _____

Органите за дишење _____ Инспекција _____

Палпација _____

Перкусија _____

Аускултација _____

Органи на мевот: _____ Абдоменот _____

Црниот дроб _____

Слезинката _____

Бубрезите _____

Срце во — садовниот систем _____

Седејки	Стојки	Лежејки	По напор	Враќање во првобитната состојба
Пулс				
Крвен притисок				
Урин — Седиментација на еритроцитите —				
6. Рентгенолошки преглед на срцето и белите дробови				

В. Преглед на очите

7. Надворешен преглед на очите —
 Острина на видот на далечина од 5 m D. o. —
 S. o. —
 Блиско видување Jäger бр. — Видно поле
 D. o. S. o. —
 Распознавање на бои —

Г. Невропсихијатриски преглед

8. Говорот — Држењето —
 Вазомоторни растројства —
 Дермографизам —
 Тремор —
 Зениците —
 Мозочните нерви —

(Страна 3)

- Хвостек — Ашнер —
 Моторната сфера —
 Надразливост на мускулите —
 Периферните нерви —
 Психата —

Д. Оториноларинголошки преглед

9. Преглед на носот —
 Преглед на грлото —
 Слухот — (говор на шепот) десното уво
 левото уво —
 Статика —

Заклучок на лекарската комисија —

Датум —

Место —

Претседател на лекарската комисија,

(М. Р.)

(Потпис)

Образец бр. 5

(Назив на здравствената установа)

(Назив на лекарската комисија)

ЛИСТ НА КОНТРОЛНИОТ ПРЕГЛЕД БР. —

Презиме и име —

Година на раѓањето — Аеро-клуб —

Занимање во граѓанство —

Кои школи завршил —

И. Изјава на прегледаниот

Субјективни тегоби и болести од последниот преглед —

Пушење, уживање на алкохол —

Телесно вежбање —

Вистинитоста на изјавата ја потврдува:

(Потпис)

II. Објективни испитувања**1. Антропометриски и надворешен преглед**

Тежина — Височина — Ухранетост —
 Обем на градите во мир — во инсп. —
 во експ. —
 Динамометрија D — L — Спирометрија —
 Апнеја во мир — по замор —
 Osteo-мускуларниот систем —

Половите органи —
 Кила, проширување на вените —

2. Интернистички преглед

Анамнеза: Субјективни тегоби во и без врска со летачката служба —
 Прележани болести —
 Главоболите, несвестица, вртоглавица, омаглица, чукање на срцето, потење, раздразливост, растројства на сонот (да се подвлече и да се опише) —

Колку спие — Каква е исхраната —

Објективен наод:

Кожата — Видливи слузокожи —
 Јазикот — Крајниците — Забите —
 Вратот — Штитната жлезда —
 Лимфните жлезди —

Органите за дишење:

Инспекција — Палпација —
 Перкусија —
 Аускултација —

Органи на мевот:

Абдоменот —
 Белиот дроб — Слезинката —
 Бубрезите —
 Уринот —

Срцево-сировниот систем:

Инспекција — Палпација —
 Перкусија —
 Аускултација —

Седејки	Стојки	Лежејки	По напор	Враќање во првобитната состојба
---------	--------	---------	----------	---------------------------------

Пулс

Крвен притисок

Рентгенолошки преглед на срцето и белите дробови

3. Преглед на очите

Надворешен преглед —
 Острина на видот на далечина D. o. — S. o. —
 Блиско видување бр. — Видно поле D. o. —
 S. o. —
 Распознавање на бои —

4. Невропсихијатријски преглед

Говорот _____ Држењето _____
 Вазомоторни растројства _____
 Дермографизам _____ Тремор _____
 Зениците _____ Мозочните нерви _____
 Хвостек _____ Моторната сфера _____
 Ашиер _____ Надразнивост на мускулите _____
 Периферните нерви _____ Психата _____

5. Оториноларинголошки преглед

Преглед на носот: проодност _____ миризма _____
 Преглед на грлото _____
 Слух (говор на шепот) десното уво _____
 левото уво _____
 Статика _____
 Заклучок на лекарската комисија _____
 Датум _____
 Место _____

Претседател на лекарската
 комисија,

(Потпис)

(М. П.)

410.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66) и точката 2 под 3 од Решението за статистички испитувања од интерес за целата земја за 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/65), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОПИС НА ЦЕНТРИТЕ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ПРИ РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Од 14 до 31 август 1966 година ќе се изврши попис на центрите за стручно образование на работниците при работните организации на територијата на Југославија.

2. При овој попис ќе се соберат податоци за бројот на центрите, за запослените работници во тие центри и за бројот на лицата што завршиле одделни форми на стручно и друго образование и усовршување во центарот.

3. Со подготвителните работи, организацијата и спроведувањето на овој попис ќе раководат Сојузниот завод за статистика и статистичките органи во републиките.

4. Републичкиот статистички орган ќе му достави на центарот за стручно образование на работниците при работната организација упатство и образец (RAD-C), пропишан со Решението на Сојузниот завод за статистика бр. 95-4473/1 од 12 јули 1966 година. Овој орган ќе го одреди и рокот до кој е центарот должен да му го достави пополнетиот образец RAD-C.

5. Во случај на ускратување давање податоци, на давање неточни податоци, како и во случај на неблагоприятно поднесување пополнет образец RAD-C до републичкиот статистички орган, ќе се применат одредбите од членот 47 на Основниот закон за статистиката.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 95-4473/1

12 јули 1966 година

Белград

Генерален директор,
 на Сојузниот завод
 за статистика,

Ибрахим Латифиќ, с. р.

411

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕСТИЛАЦИЈА НА НАФТИНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Испитување на течни горива и слични производи. Определување дестилација на нафтини производи — JUS B.N8.028

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1967 година.

Бр. 08-4892/1

22 јули 1966 година

Белград

Директор
 на Југословенскиот завод
 за стандардизација,
 Славољуб Виторовиќ, с. р.

412.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОРТОТИЧКО-ПРОТЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Орточичко-протетички производи:

Скочен зглоб — — — — —	JUS M.T5.101
Зглоб од колк — — — — —	JUS M.T5.114
Канадски зглоб од колк I — — —	JUS M.T5.115
Канадски зглоб од колк II — — —	JUS M.T5.116
Рачен зглоб од шака фрикционен, голем, среден и мал — — — — —	JUS M.T5.117
Рачен зглоб од шака со кочница	JUS M.T5.120
Фаќалка машка, лева и десна — — —	JUS M.T5.121
Фаќалка женска, лева и десна — — —	JUS M.T5.123
Фаќалка детска, лева и десна — — —	JUS M.T5.125
Фаќалка лева и десна — — — — —	JUS M.T5.127
Лакотен машки и лев и десен зглоб со активатор — — — — —	JUS M.T5.129
Лакотен зглоб, машки, лев и десен — — — — —	JUS M.T5.131
Лакотен детски зглоб со активатор, лев и десен — — — — —	JUS M.T5.133
Лакотен детски зглоб, лев и десен	JUS M.T5.135
Функционален лакотен зглоб — — — — —	JUS M.T5.137
Функционален активирачки лакотен зглоб — — — — —	JUS M.T5.138
Макарница за јаже I — — — — —	JUS M.T5.139
Макарница за јаже II — — — — —	JUS M.T5.140
Апарат со слободен скочен зглоб	JUS M.T5.141
Апарат со дотерувачки скочен зглоб — — — — —	JUS M.T5.142
Апарат со активирачки скочен зглоб дорзално — — — — —	JUS M.T5.143

Апарат со активирачки скочен зглоб плантарно — — — — JUS M.T5.144
Апарат со закочен скочен зглоб JUS M.T5.145

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1967 година

Бр. 19-4893/1
22 јули 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

413.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРИКЛУЧЕН ГАЈТАН

1. Во југословенскиот стандард Телефонски гајтани. Приклучен гајтан TG 01-JUS N.C2.301, што е донесен со Решението за југословенските стандарди за гајтани и кабли за телекомуникации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/63) во точката 3.21 зборовите: „он се состои од 18 увијених, бакарних, калајсаних жица“ се заменуваат со зборовите: „он се состои од 18 увијених бакарних жица“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 23-4829/1
22 јули 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

414.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОКРИВНИ БОИ ЗА КОЖА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Помошни средства за кожа. Ка-
зеински покривни бои за кожарство JUS H.M2.102

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение се применува од 1 јули 1967 година.

Бр. 24-4889/1
22 јули 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

415.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВОДОВОДНИ И САНИТАРНИ АРМАТУРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Водоводна арматура:

Испусни вентили. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — JUS M.C5.250

Испусни вентили за приклучок. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.251

Рамни пропусни вентили. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.260

Рамни пропусни вентили со огранок за празнење. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.261

Рамни пропусни вентили со косо вретено. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.270

Рамни пропусни вентили со косо вретено, со огранок за празнење. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.271

Вентил за празнење. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.280

Аголен пропусен вентил. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.281

Санитарна арматура:

Аголни вентили за регулирање на протекот. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.282

Стоечки испусен вентил. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.290

Рамен испусен вентил, со подвижен испуст. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.300

Аголни испусни вентили со подвижен испуст. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.301

Сидна батерија за бања. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.800

Сидна батерија за бања, со подвижен испуст. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.801

Батерија со туш. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.802

Сидна батерија со подвижен испуст. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.803

Сифон за писоар. Главни надворешни мери, приклучни мери — — — — — JUS M.C5.811

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1967 година.

Бр. 27-4891/1
22 јули 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

416.

Врз основа на членот 73 точка 7 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65 и 57/65), членот 87 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), членот 144 од Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65 и 14/66), членот 114 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65 и 14/66) и Одлуката на Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување Ск. бр. 18 од 18 ноември 1965 година, директорот на Сојузниот завод за социјално осигурување и Патријархот српски склучуваат

ДОГОВОР ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА СВЕШТЕНИЦИТЕ НА СРПСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Општи одредби

Член 1

Со овој договор се обезбедува здравствено осигурување и спроведување на инвалидското и пензиското осигурување на свештениците на Српската и Македонската православна црква (во понатамошниот текст: осигурениците).

Член 2

Својство на осигуреник имаат: архиерите, свештениците, ѓаконите, монашките лица запослени како службеници на црквата и монашките лица на кои епархискиот архиереј ќе им довери вршење на парохиска или ѓаконска служба.

Лицата од ставот 1 на овој член имаат својство на осигуреник и додека се во служба на Српската и Македонската православна црква во странство.

Член 3

Осигурениците и членовите на нивните семејства ги уживаат правата од здравственото осигурување под условите и во обемот што се пропишани со Основниот закон за здравственото осигурување, ако со овој договор не е определено поинаку.

Основи на осигурувањето

Член 4

Правата на осигурениците од здравственото, инвалидското и пензиското осигурување се определуваат зависно од категоријата на стручната спрема и пензискиот стаж, како и од паричните износи (основи на осигурувањето), кои изнесуваат:

1) за осигурениците со висока стручна спрема (I категорија) и со пензиски стаж:

Основи на осигурувањето Динари	
до 10 години	450
над 10 до 20 „	500
над 20 до 30 „	600
над 30 години	700

2) за осигурениците со виша стручна спрема како и за осигурениците на должност судија, секретар или обвинител на црквен суд, или секретар на епархиски управен одбор (II категорија) и со пензиски стаж:

Основи на осигурувањето Динари	
до 10 години	400
над 10 до 20 „	450
над 20 до 30 „	550
над 30 години	650

3) за осигурениците со средна стручна спрема (III категорија) и со пензиски стаж:

Основи на осигурувањето Динари	
до 10 години	350
над 10 до 20 „	400
над 20 до 30 „	500
над 30 години	600

4) за другите осигуреници (IV категорија) со пензиски стаж:

Основи на осигурувањето Динари	
до 10 години	300
над 10 до 20 „	350
над 20 до 30 „	400
над 30 години	450

Рангот на верските училишта според кои се утврдува категоријата на стручна спрема, го определува Архиепископскиот синод.

Член 5

Основите на осигурувањето од членот 4 на овој договор се пресметуваат секоја година, почнувајќи од 1967 година.

Пресметувањето се врши со зголемување на основите за процентот на зголемувањето на вкупните просечни номинални примања на работниците, што за изминатата година Сојузниот завод за статистика ќе го утврди за федерацијата.

Износите добиени со пресметувањето според ставот 2 на овој член се заокружуваат на цели десетици нагоре.

Пресметување нема да се врши ако процентот на зголемувањето во изминатата година бил помал од 5. Во тој случај при пресметувањето во наредната година процентот на зголемувањето од изминатата година му се додава на процентот на зголемувањето во наредната година, па основите се зголемуваат за вкупниот процент на зголемувањето во обете години.

Првото пресметување ќе се изврши во 1967 година, врз основа на движењето на личните доходи во 1966 година наспрема 1965 година.

Основите на осигурувањето утврдени на начинот од ст. 2 и 3 на овој член важат од првиот ден на наредниот месец во годината во која се врши пресметувањето.

Член 6

На осигурениците што примаат постојана месечна плата, како основ на осигурувањето им служи таа плата.

Најнискиот основ на осигурувањето во смисла на ставот 1 од овој член, не може да биде помал од 300 динари.

Пензиски стаж

Член 7

Во пензискиот стаж на осигурениците им се сметаат:

1) периодите на стаж на осигурување навршени од денот на почетокот на применувањето на Основниот закон за пензиското осигурување и периодите на стаж на осигурување навршени пред почетокот на применувањето на тој закон;

2) периодите на учество во револуционерна работа, во Народноослободителната војна и антифашистичката борба во други земји и војски, периодите на учество во војни, како и периодите на прекин на црквената служба, кои се признаваат како периоди на посебен стаж според одредбите од чл. 138, 140 до 146 и 148 до 150 од Основниот закон за пензиското осигурување;

3) времето поминато во служба на Српската и Македонската православна црква до установувањето на социјалното осигурување на свештениците на Српската православна црква, подразбирајќи го тука и времето на вршење на таа служба во странство.

Како време поминато во служба на Српската и Македонската православна црква се смета и времето што осигурениците по пензионирање, до установувањето на социјалното осигурување на свештениците на Српската православна црква, го поминале на должноста свештеник, службеник на црква или вероучител.

Ако е за признавање на определен период во пензиски стаж според Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за инвалидското осигурување поставено како услов склучување, постоење или престанок на работен однос, ќе се смета дека е тој услов исполнет со стапување во служба на Српската и Македонската православна црква, со вршење односно престанок на таа служба.

Член 8

Времето поминато во служба на Српската и Македонската православна црква по установувањето на социјалното осигурување на свештениците на Српската православна црква за кое не се уплатени придонеси за социјално осигурување, ќе се засмета во пензискиот стаж откако соодветните придонеси ќе бидат уплатени.

За почеток на сметањето на пензискиот стаж според ставот 1 на овој член се зема датумот на ракоположението.

Странско државјанство не е пречка за сметање на пензискиот стаж според ставот 1 на овој член.

Права на осигурениците

Член 9

Надоместокот на личниот доход во случај на привремена неспособност за работа од членот 48 став 1 точка 1 од Основниот закон за здравственото осигурување им припаѓа на осигурениците од осмиот ден на таа неспособност.

Надоместокот на личниот доход се определува од просекот на основите на осигурувањето за последните шест месеци пред настапувањето на неспособноста за работа.

Одредбите од Основниот закон за здравственото осигурување што се однесуваат на работа со скратено работно време за време на привремената неспособност за работа и на право на надоместок на личниот доход за тоа време, како и одредбите од чл. 50, 53 и 63 на тој закон што се однесуваат на спременост за работа во текот на работен ден, не се применуваат на осигурениците.

Член 10

Старосната пензија на осигурениците се определува од основот кој го сочинува просекот на основите на осигурувањето во кој и да било непрекинат десетгодишен период на осигурување.

Додека не се наполнат 10 години од денот на почетокот на примекувањето на Основниот закон за пензиското осигурување, старосната пензија ќе се определува од просекот на основите на осигурувањето по кои осигуреникот бил распореден почнувајќи од 1 јануари 1965 година.

Член 11

Осигурениците се осигурени за сите случаи на инвалидност предвидени со Основниот закон за инвалидското осигурување, и имаат право на инвалидска пензија со додаток за помош и нега, на инвалидина, на професионална рехабилитација со материјално обезбедување во врска со рехабилитацијата, на запослување на соодветна работа со надоместоци во врска со користењето на тоа право и со надоместоци на патните и превозните трошоци.

Член 12

Како своја работа во смисла на Основниот закон за инвалидското осигурување се сметаат сите работи што осигуреникот ги врши како своја свештеничка должност.

Член 13

Право на професионална рехабилитација и право на запослување според одредбите од Основниот закон за инвалидското осигурување имаат осигуреници на кои Српската и Македонската православна црква не можат да им обезбедат друга должност односно работа.

Професионалната рехабилитација и запослувањето на осигуреници според одредбите на Основниот закон за инвалидското осигурување се врши за работното место односно за работното место од онаа категорија според која е осигуреникот распореден според членот 4 на овој договор.

Член 14

За пресметување на материјалното обезбедување и надоместоците според Основниот закон за инвалидското осигурување, како личен доход се зема износот на основот на осигурувањето во кој осигуреникот бил распореден во моментот на настапувањето на инвалидноста.

Член 15

Правото на пензија може да се користи ако се уплатени сите стасани придонеси.

Осигурениците можат да ги користат правата од здравственото осигурување ако се уредно уплатени придонесите.

Запреното користење на правата се воспоставува однапред, од денот на намиравањето на сите стасани и неуплатени придонеси.

За запирање и за воспоставување на правата се донесува решение.

Член 16

Правото на пензија може да се користи од денот на престанокот на вршењето на редовната свештеничка служба.

На осигуреник кој е пензиониран со пензиски стаж помал од 40 години, ќе му се исплатува целата пензија и кога по пензионирањето врши одделни чинодејствија (богослужение, крштавање, венчавање, опело и др.), ако тие работи му се доверени од страна на епархијскиот архиереј заради испоматање или замена на друг свештеник. Ваквата работа на пензиониран осигуреник не се смета како вршење самостојна дејност во смисла на чл. 104 и 120 од Основниот закон за пензиското осигурување.

На осигуреник пензиониран со пензиски стаж од 40 години или поголем му се исплатува целиот износ на пензијата и кога по пензионирањето повторно ќе отпочне да ја врши редовната свештеничка должност. Во тој случај тој не се здобива со својство на осигуреник.

Придонеси за социјално осигурување

Член 17

За социјално осигурување на осигурениците се пресметуваат и се плаќаат придонесите пропишани со Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, освен придонесот за додаток на деца и придонесот за запослување.

Придонесите за социјално осигурување се пресметуваат од основите на осигурувањето во кои осигурениците се распоредени според членот 4 на овој договор, со примена на стопите на придонесите пропишани за работниците, пресметани на нето-износ.

Член 18

Придонесите за социјално осигурување ги плаќаат црквените општини за парохиските свештеници, а за другите осигуреници — црквените установи кај кои овие лица се на служба.

Придонеси за социјално осигурување не се плаќаат за време на спременост за работа, од членот 48 на Основниот закон за здравственото осигурување.

Осигурениците на служба во странство самите за себе плаќаат придонеси за социјално осигурување.

Постапка за остварување на правата**Член 19**

Црквените општини и црквените установи се должни за своите осигуреници да поднесуваат прописани пријави со документација.

Распоредување на осигурениците во основите на осигурувањето според чл. 4 до 6 на овој договор вршат комуналните заводи за социјално осигурување односно нивните за тоа овластени органи.

За распоредувањето на осигуреникот комуналните заводи за социјално осигурување односно нивните за тоа овластени органи се должни писмено да го известат осигуреникот и црквената општина односно црквената установа внесувајќи во тој извештај податоци за износот на основот на осигурувањето, за стопата и за износот на придонесот.

Ако по доставениот извештај за распоредување дојде до измена на стопата на придонесот или на стапат услови за промена на основот на осигурувањето, комуналниот завод за социјално осигурување односно негов за тоа овластен орган за таквата промена писмено ја известува црквената општина односно црквената установа.

Сојузниот завод за социјално осигурување е должен да го известат Патријаршискиот управен одбор за зголемување на просечните лични доходи во смисла на членот 5 став 2 од овој договор.

Член 20

Осигуреникот и црквената општина односно црквената установа можат да бараат да им се достави решение за распоредување. Против тоа решение може да му се изјави жалба на органот надлежан за решавање во втор степен.

Член 21

Барање за професионална рехабилитација или запослување и барање за пензија се поднесува: за патријархот и архиепископите — преку Архиепископскиот собор, за парохиските свештеници, свештеномонасите и парохиските факони — преку надлежниот епархиски архиепископ, а за црквените службеници — преку црквената установа кај која се на служба.

Решението за пензионирање на осигуреник се доставува до осигуреникот и Патријаршискиот управен одбор на Српската православна црква односно до управниот одбор на Македонската православна црква.

Инвалидските комисии надлежни за оценување на инвалидност и преостанатата работна способност, пред да дадат оценка и мислење, се должни да прибават и мислење од црквениот орган од ставот 1 на овој член за потребата и оправданоста на професионалната рехабилитација или запослувањето.

Преводни и завршни одредби**Член 22**

Периодите кои според овој договор се сметаат во пензиски стаж, ќе им се засметат и на уживателите на пензија, по нивно барање.

Член 23

Правата стечени врз основа на Договорот за социјално осигурување на свештениците на Српската и Македонската православна црква, од 25 април 1963 година, остануваат во сила и по почетокот на применувањето на овој договор.

Член 24

Поблиски упатства за применување на овој договор донесува, по потреба, директорот на Сојузниот завод за социјално осигурување, во спогодба со патријархот.

Член 25

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Договорот за социјално осигурување на свештениците на Српската и Македонската православна црква, од 25 април 1963 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/63).

Член 26

Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

14 јули 1966 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод
за социјално осигурување,
Бранко Вукајловиќ, с. р.

Патријарх
на Српската и Македонската православна
црква,
† Герман, с. р.

417.

Врз основа на членот 142 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59, 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/65), директорот на Управата за царини на СФРЈ донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦИТЕ ДА ОДОБРУВААТ ОТВОРАЊЕ, ПРЕСЕЛУВАЊЕ И ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНСИГНАЦИОНИ ЛАГЕРИ**

1. Се овластуваат царинарниците, ано за тоа се укаже потреба, да издаваат одобренија за отворање, преселување и проширување на консигнациони лагери, за зголемување асортиманот и вредноста на стоките во тие лагери, како и да донесуваат решение за престанок на важноста на тие одобренија.

2. Ова решение влегува во сила на 1 октомври 1966 година.

Бр. 16505/1

26 јули 1966 година

Белград

Директор
на Управата за царини
на СФРЈ,
Милован Гокановиќ, с. р.

418.

Врз основа на членот 240 ст. 1 и 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65 и 14/66), собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување на седницата од 31 мај 1966 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНИ ДЕЈНОСТИ**

1. Во Одлуката за пензиските основи за определување на правата од социјалното осигурување, за преведување на пензиите и за плаќање на придонесите за социјално осигурување на лица што вршат самостојни дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65) во точката 2 став 1 во табелата — пензиските основи за свештеници се менуваат и гласат:

„Досегашен основ за свештеници	Осигуренички разред	Нов пензиски основ
418 ili 428	Ia	797
364 ili 374	I	684
322; 332; 292 ili 302	II	596
269; 279 ili 260	III	534
244	IV	485
229	V	445
215	VI	439
202	VII	406
190	VIII	376
178	IX	347
168	X	320
157	XI	315
148	XII	291
140	XIII	269
134	XIV	248
126	XV	230
123	XVI	229
119	XVII	216
118	XVIII	204
	XIX	195
	XX	192*

2. Пензиите на свештениците на верските заедници преведени односно определени според Одлуката за пензиските основи за определување на правата од социјалното осигурување, за преведување на пензиите и за плаќање на придонесите за социјално осигурување на лица што вршат самостојни дејности, повторно ќе се преведат според новите пензиски основи од точката I на оваа одлука.

Повторното преведување на свештеничките пензии ќе се изврши по службена должност.

Пензиите преведени според ставот I на оваа точка припаѓаат од првиот ден на наредниот месец по влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за пензиските основи за определување на правата од социјалното осигурување, за преведување на пензиите и за плаќање на придонесите за социјално осигурување на лица што вршат самостојни дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), во делот кој се однесува на свештениците.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Ск. бр. 15/66

28 јуни 1966 година

Белград

**Собрание на Југословенската заедница
на социјалното осигурување**

Претседател,
Антун Павликиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за попис и процена на вредноста на водостопанските објекти и другите основни средства на водостопанските организации, што не се попишани и проценети, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

**НА ОДЛУКАТА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНА НА
ВРЕДНОСТА НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ОБЈЕКТИ
И ДРУГИТЕ ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ШТО НЕ СЕ ПОПИШАНИ И ПРОЦЕНЕТИ**

Во точката 4 наместо зборот: „Пропис“ треба да стои зборот: „Попис“.

Во точката 7 наместо зборовите: „Републичките водостопански инспектори и надлежните финансиски инспектори“ треба да стојат зборовите: „Републичките органи надлежни за вршење работи на водостопанската инспекција“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 јули 1966 година.

СОДРЖИНА

	Страна
403. Правилник за надоместок на трошоците во кривичната и процесната постапка —	633
404. Правилник за начинот и трошоците за вршење санитарен надзор над изградбата на згради и други објекти што подлежат на санитарен надзор — — — —	636
405. Правилник за стручната спрема и другите услови за инспекторите на трудот во Сојузниот инспекторат за труд и за инспекторите на трудот на другите органи на инспекцијата на трудот што вршат работи од интерес за целата земја — —	637
406. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за определување на претпријатијата за унапредување на надворешно-трговската размена кои ќе работат на определени пазари — — — — —	638
407. Наредба за измена и дополнување на Наредбата за определување на маржата во прометот на големо на производи на црната металургија — — — — —	638
408. Список на средствата за заштита на добитокот за кое е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	638
409. Правилник за мерилата на телесната и душевната способност на членовите на посада на воздухоплови — — — —	639
410. Решение за попис на центрите за стручно образование на работниците при работните организации — — — — —	647
411. Решение за југословенскиот стандард за определување дестилација на нафтни производи — — — — —	647
412. Решение за југословенските стандарди за ортотичко-протетички производи — —	647
413. Решение за измена на југословенскиот стандард за приклучечки гајтан — — —	648
414. Решение за југословенскиот стандард за покривни бои за кожа — — — —	648
415. Решение за југословенските стандарди за водоводни и санитарни арматури —	648
416. Договор за социјално осигурување на свештениците на Српската и Македонската православна црква — — — —	649
417. Решение за овластување на царинарниците да одобруваат отворање, преселување и проширување на консигнациони лагери	651
418. Одлука за измена на Одлука за пензиските основи за определување на правата од социјалното осигурување, за преведување на пензиите и за плаќање на придонесите за социјално осигурување на лица што вршат самостојни дејности —	651
Исправка на Одлуката за попис и процена на вредноста на водостопанските објекти и другите основни средства на водостопанските организации, што не се попишани и проценети — — — — —	652